





## ВО ХОДНИКОТ:



НОСИМЕ ЗАШТИТНА  
МАСКА




СЛЕДИ ГИ ЗНАЦИТЕ ЗА  
ДВИЖЕЊЕ



ПОЧИТУВАЈ ГО РЕДОТ.  
ОДРЖУВАЈ РАСТОЈАНИЕ



ОДБЕГНУВАЈ ДОПИРАЊЕ  
НА ГЕЛЕНДЕРОТ



ЗАБРАНЕТО ДОПИРАЊЕ  
НА СИДОВИТЕ



СЕ ПОЗДРАВУВАМЕ СО  
ЛАКТ ИЛИ СО РАКА